



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник на општина Чашка Излегува по потреба	Број 6 година XVI 25.06.2012 година	БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК
--	---	-----------------------

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлука за проширување на средства во буџетот на Општина Чашка

Се објавува одлука за проширување на средства во буџетот на Општина Чашка за 2012 година, што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 11.06.2012 година.

Бр. 08-723/5
11.06.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002 година), а во врска со член 34 од Законот за буџетите (Службен весник на РМ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09 , 95/10, 180/2011), Советот на општина чашка на седноцата одржана на 11.06.2012 година ја донесе следната,

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002 година) ,а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09 и 95/10 ,180/2011), Општина Чашка на седницата одржана на 11.06.2012 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За проширување на средствата во Буџетот на Општина Чашка за 2012 година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување на средства во Буџетот на Општина Чашка за 2012 година и тоа на следниот начин :

Се зголемуваат приходите на следните потставки :

733144 Надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени субјекти

Буџет	Самофин.	Донации	Дотации	Кредит
427.500	0	0	0	0
427.500	0	0	0	0

И се распоредуваат на следните потпрограми и расходни потставки :

J80 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

L00 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

463110 Трансфери до здруженија на граѓани и фондации

120.000	0	0	0	0
307.500	0	0	0	0
427.500	0	0	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Чашка и станува составен дел на Буџетот на општината за 2012 година.

Бр. _____ Чашка

Претседател на Советот на Општината
ОПШТИНА ЧАШКА
Рамадан Амзов

Бр. 07-723/3
11.06.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на програма за измена на програма за активностите на Општина Чашка во областа на спортот и здруженија на граѓани за 2012 година

Се објавува програма за измена на програма за активностите на Општина Чашка во областа на спортот и здруженија на граѓани за 2012 година, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 11.06.2012 година.

Бр. 08- 723/9
11.06.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), Советот на Општина чашка на седницата одржана на ден 11.06.2012 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на програма за измена на програмата за активностите на Општина Чашка во областа на спортот и здруженија на граѓани за 2012 година.

1. Советот на Општина Чашка усвои програма за иамена на програмата за активностите на Општина Чашка во областа на спортот и здруженија на граѓани за 2012 година.
2. заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07-723/8
11.06.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) и член 33 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Чашка (Службен гласник на Општина Чашка бр.2/06), Советот на општина Чашка на седницата одржана на ден 11.06.2012 година донесе:

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА НА ПРОГРАМАТА за активностите на Општина Чашка во областа на спортот и здруженија на граѓани за 2012 година

1.ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:

- Обезбедување активен однос на Општина Чашка кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на спортот и активно вклучување во општествениот живот преку згруженијата на граѓани;
- Насочување на младите кон спортскиот живот и спортските активности.
- Поддршка на културно уметничките друштва и невладини организации на територијата на Општина Чашка ;

2.АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Чашка во областа на спортот и здруженија на граѓани ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:

-Остварување на продуктивна соработка со асоцијации, организации и фондации кои го помагаат развојот на спортот и НВО во локалната заедница.

3.ФИНАНСИРАЊЕ

Поаѓајќи од значењето и улогата на спортот, во насока на негово поттикнување, поддржување и помагање како и поддршка за развојот на невладиниот сектор со цел уште повеќе и помасовно да ги насочиме младите кон спортскиот живот и спортските активности, Советот на општина Чашка во 2011 година ќе финансира, а во одредени активности и ќе биде директно вклучена во одредени активности при реализација на програмата во областа на спортот и активностите на НВО и здруженија на граѓани.

Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебни ставки во Буџетот на општината.

По потреба Програмата ќе се дополнува со активности за кои ќе се утврди дека се во согласност со целите на Програмата.

Средствата се распоредуваат според потребите и активностите на спортските клубови и здруженија на граѓани кои имаат активности на територијата на Општина Чашка на следниот начин:

ред. бр	Правен субјект	висина на средства
1.	Центар за меѓуетничка топеранција и бегалци	307 500 ден.
	Вкупно	Вкупно- 307 500 ден.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Чашка“.

Бр.07-723/7
11.06.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлука за регулирање на крајбрежен појас на водотек на река Бабуна во населено место село Нежилово

Се објавува одлика за регулирање на крајбрежен појас на водотек на река Бабуна во населено место село Нежилово, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 11.06.2012 година.

Бр.08- 723/6
11.06.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002), член 131 став 2 точка 3 од законот за води (Службен весник на РМ бр.87/08) по предлог на Градоначалникот на Општина Чашка, Советот на Општина Чашка на седницата на 11.06.2012 година донесе,

ОДЛУКА

За регулирање на крајбрежен појас на водотек на река Бабуна во населено место село Нежилово

Член 1

Советот на Општина Чашка врз основа на предлогот на градоначалникот на Општина Чашка го утврдува крајбрежниот појас на водотекот на река бабуна во населено место Нежилово.

Член 2

Ширината на крајбрежниот појас на водотек на река Бабуна во населено место Нежилово изнесува 9 км.

Член 3

Одлуката влегува во сила по добиена согласност на Министерството за животна средина и просторно планирање како надлежен орган на државна упрева за вршење работи од областа на животната средина, а ќе биде објавена во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07-723/4
11.06.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе

ЗАКЛУКОК

За објавување на заклучок за усвојување на програма за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во Општина Чашка за 2012 година.

Се објавува заклучок за усвојување на програма за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во Општина Чашка за 2012 година што Советот на Општина Чашка го донесе на сееницата на 11.06.2012 година.

Бр.08-723/24
11.06.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 11.06.2012 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на програма за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во Општина Чашка за 2012 година

1. Советот на Општина Чашка усвои програма за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во Општина Чашка за 2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 07-723/23
11.06.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 22 ст.1 т 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр 5/2002); член 3 од Законот за комунални дејности (Службен весник на РМ бр.45/97; 23/99; 45/02; 16/04 и 05/09 год.); член 12 ст.1 т.14 Законот за заштита на населението од заразни болести (Службен Весник на РМ 66/2004) и член 14 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Чашка (Службен гласник бр.02/06 година), Советот на Општина Чашка, на седницата оддржана на 11. 06. 2012 година донесе

ПРОГРАМА

за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во Општина Чашка за 2012 година

I.ВОВЕД

Спречувањето на заразните болести предизвикани од микроорганизми и штетници е збир на механички, физички, биолошки и хемиски мерки и постапки, кои се превземаат со цел намалување на популацијата, запирање на растот и размножувањето, уништување на постоечката

популација на штетници во просторот или објектот. Тоа се однесува на организми кои ги пренесуваат причинителите на заразни болести, паразитираат на човечкото тело, причинители се на алергиски реакции, делуваат токсично и предизвикуваат болести кај граѓаните.

II. ЦЕЛИ

Заради заштита на населението во Општина Чашка од заразни болести, штетници потребно е да преземеме соодветни мерки во текот на 2012 година. Планираните активности во оваа програма се превземаат со цел превентивно делување за да се зачува здравјето на населението и животната средина во населени места во Општина Чашка.

III. АКТИВНОСТИ

Во текот на 2012 година, за спречување на појавата на заразни болести предизвикани од инсекти, микроорганизми и друдни штетници Општина Чашка ќе ги преземе следните активности:

	Мерки и активности	Место - Локација	Планирани средства
1	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	Основни училишта, јавни општински Установи, јавни површини и други објекти; Дезинсекција против комарци со аерозапрашување на територијата на Општина Чашка	120.000
Вкупно денари:			120.000

IV. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите утврдени со оваа програма ќе се реализираат со средства од Буџетот на Општина Чашка за 2012 година.-Programa Ј0 Podprograma Ј80-Други комунални услуги.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа програма влегува во сила со денот на објавување на Службен гласник на Општина Чашка Бр._____ 2012 год.

Бр.07-723/22
11.06.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на решение за одобрување на финансиски средства

Се објавува решение за одобрување на финасиски средства што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 11.06.2012 година

Бр.08- 723/12
11.06.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Враз основа на член 50 став 1 точка 4 од законот за локална самоуправа Службен весник на РММ бр. 5/2002, а во согласност со решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина чашка го донесе на сеницата на 11.06.2012 година, Градоначалникот на Општина Чашка донесе,

РЕШЕНИЕ

За одобрување на финансиски средства

1. Се одобрува исплата на финансиски средства на Ацо Кочовски од с. Мартолци, финансиска помош за лекарски трошоци во висина од 10. 000,00 денари.
2. средствата за реализација на ова решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012 година, програма АО Совет на оопштина подставка 413110- тековни резерви
3. Се задолжува одделението за финасии во Општина Чашка да го спроведе ова решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.08- 723/11
11.06.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002, советот на Општина Чашка на седницата на 11.06.2012 донесе,

РЕШЕНИЕ

За одобрување на финансиски средства

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го одобри барањето на Ацо Кочовски од с. Мартолци за финансиски средства финансиска помош за лекарски трошоци во висина од 10 000,00 денари.
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012 година, програма АО Совет на општина подставка 413110 – тековни тезерви.
3. решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр.07-723/10
11.06.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на решение за одобрување на финансиски средства

Се објавува решение за одобрување на финасиски средства што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 11.06.2012 година

Бр.08- 723/18
11.06.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од законот за локална самоуправа Службен весник на РММ бр. 5/2002, а во согласност со решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина чашка го донесе на сеницата на 11.06.2012 година, Градоначалникот на Општина Чашка донесе,

РЕШЕНИЕ

За одобрување на финансиски средства

1. се одобрува исплата на финансиски средства на Нафизова Афетка од с. Мелница, финансиска помош за лекарски трошоци во висина од 6.000,00 денари.
2. средствата за реализација на ова решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012 година, програма АО Совет на општина подставка 413110- тековни резерви
3. Се задолжува одделението за финансии во Општина Чашка да го спроведе ова решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.08- 723/17
11.06.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002, советот на Општина Чашка на седницата на 11.06.2012 донесе,

РЕШЕНИЕ

За одобрување на финансиски средства

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го одобри барањето на Нафизова Афетка од с. Мелница за финансиски средства финансиска помош за лекарски трошоци во висина од 6 000,00 денари.
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012 година, програма АО Совет на општина подставка 413110 – тековни резерви.
3. решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 07-723/16
11.06.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе :

ЗАКЛУЧОК

За објавување на решение за одобрување на финансиски средства

Се објавува решение за одобрување на финансиски средства што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 11.06.2012 година

Бр.08- 723/21
11.06.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр. 5/2002, а во согласност со решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина чашка го донесе на седницата на 11.06.2012 година, Градоначалникот на Општина Чашка донесе,

РЕШЕНИЕ

За одобрување на финансиски средства

1. Се одобрува исплата на финансиски средства за стапување во брак на Советничката Марина Јовановска, во висина од 20. 000,00 денари.
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012 година, програма АО Совет на општина подставка 413110- тековни резерви
3. Се задолжува одделението за финансии во Општина Чашка да го спроведе ова решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 08- 723/20
11.06.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002, советот на Општина Чашка на седницата на 11.06.2012 донесе,

РЕШЕНИЕ

За одобрување на финансиски средства

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка одобри финансиски средства за стапување во брак на Советничката Марина Јовановска во висина од 20 000,00 денари.
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012 година, програма АО Совет на општина подставка 413110 – тековни тезерви.
3. решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр.07-723/19
11.06.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на решение за одобрување на финансиски средства

Се објавува решение за одобрување на финасиски средства што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 11.06.2012 година

Бр.08- 723/27
11.06.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од законот за локална самоуправа Службен весник на РММ бр. 5/2002, а во согласност со решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина чашка го донесе на сеницата на 11.06.2012 година, Градоначалникот на Општина Чашка донесе,

РЕШЕНИЕ

За одобрување на финансиски средства

1. Се одобрува исплата на финансиски средства на Стојан Тошевски од с. Богомила, финансиска помош за лекарски трошоци во висина од 4.000,00 денари.
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012 година, програма АО Совет на општина подставка 413110- тековни резерви
3. Се задолжува одделението за финасии во Општина Чашка да го спроведе ова решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.08- 723/26
11.06.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002, советот на Општина Чашка на седницата на 11.06.2012 донесе,

РЕШЕНИЕ

За одобрување на финансиски средства

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го одобри барањето на Стојан Тошевски од с. Богомила за финансиски средства финансиска помош за лекарски трошоци во висина од 4 000,00 денари.
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012 година, програма АО Совет на општина подставка 413110 – тековни тезерви.
3. решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 07-723/25
11.06.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на решение за одобрување на финансиски средства

Се објавува решение за одобрување на финансиски средства што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 11.06.2012 година

Бр.08-723/15
11.06.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од законот за локална самоуправа Службен весник на РММ бр. 5/2002, а во согласност со решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина чашка го донесе на сеницата на 11.06.2012 година, Градоначалникот на Општина Чашка донесе,

РЕШЕНИЕ

За одобрување на финансиски средства

1. Се одобрува исплата на финансиски средства на Центар за меѓуетничка толеранција и Бегалци, Скопје, за реализација на проект од мултиетнички карактер – Толеранција во Македонија наменет за општина Чашка во висина од 307.700,00 денари.
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012 година, програма ЛО Спорт и рекреација, ставка 463110- трансфери до здруженија на граѓани и фондации
3. Се задолжува одделението за финансии во Општина Чашка да го спроведе ова решение
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.08-723/14
11.06.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002, советот на Општина Чашка на седницата на 11.06.2012 донесе,

РЕШЕНИЕ

За одобрување на финансиски средства

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го одобри барањето на Центар за меѓуетничка толеранција и Бегалци, Скопје, за финансиски средства за реализација на проект од мултиетнички карактер – Толеранција во Македонија наменет за општина Чашка во висина од 307.700,00.
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012 година, програма ЛО Спорт и рекреација, ставка 463110- трансфери до здруженија на граѓани и фондации.
3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр. 07-723/13
11.06.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Содржина

1. Заклучок за објавување на одлука за проширување на средства во буџетот на Општина Чашка
2. Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина Чашка за 2012 година
3. Заклучок за објавување на програма за измена на програма за активностите на Општина Чашка во областа на спортот и здруженија на граѓани за 2012 година
4. Заклучок за усвојување на програма за измена на програмата за активностите на Општина Чашка во областа на спортот и здруженија на граѓани за 2012 година.
5. Програма за измена на програмата за активностите на Општина Чашка во областа на спортот и здруженија на граѓани за 2012 година
6. Заклучок за објавување на одлука за регулирање на крајбрежен појас на водотек на река Бабуна во населено место село Нежилово
7. Одлука за регулирање на крајбрежен појас на водотек на река Бабуна во населено место село Нежилово
8. Заклучок за објавување на заклучок за усвојување на програма за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во Општина Чашка за 2012 година.
9. Заклучок за усвојување на програма за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во Општина Чашка за 2012 година
10. Програма за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во Општина Чашка за 2012 година
11. Заклучок за објавување на решение за одобрување на финансиски средства
12. Решение за одобрување на финансиски средства
13. Решение за одобрување на финансиски средства
14. Заклучок за објавување на решение за одобрување на финансиски средства
15. Решение за одобрување на финансиски средства
16. Решение за одобрување на финансиски средства
17. Заклучок за објавување на решение за одобрување на финансиски средства
18. Решение за одобрување на финансиски средства
19. Решение за одобрување на финансиски средства
20. Заклучок за објавување на решение за одобрување на финансиски средства
21. Решение за одобрување на финансиски средства
22. Решение за одобрување на финансиски средства
23. Заклучок за објавување на решение за одобрување на финансиски средства
24. Решение за одобрување на финансиски средства
25. Решение за одобрување на финансиски средства

**Издавач: Општина Чашка
ул.Илинденска бр.8 нас.Чашка**

**Уредник/Бојанка Мирова
Изготвил/Катица Јовановска
Техничка обработка/Димче Ангелов**